

Известување за концентрација со која ДОНАТОРИ ЛИМИТЕД (DONATORY Limited) со регистрирано седиште на ул. 2 Продрому и Димитракопоулоу 5ти спрат, 1090 Никозија Република Кипар стекнува самостојна контрола над Скенмед С.А. со регистрирано седиште на ул. Стефана Окрзеи 1А, 03-715 Варшава Полска

(предмет бр. 08-105/2020)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 07.12.2020 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која ДОНАТОРИ ЛИМИТЕД (DONATORY Limited) со регистрирано седиште на ул. 2 Продрому и Димитракопоулоу 5ти спрат, 1090 Никозија Република Кипар стекнува самостојна контрола над Скенмед С.А. со регистрирано седиште на ул. Стефана Окрзеи 1А, 03-715 Варшава Полска, вклучувајќи ги неговите зависни друштва.

ДОНАТОРИ Лимитед е друштво за посебна намена кое припаѓа на Арбис Групата. Арбис Групата е составена од приватни инвестициски фондови (equity funds) и портфолио друштва активни во разни сектори.

Арбис Групата е присутна на пазарот во Република Северна Македонија директно (преку друштвото ГРИНТЕХ МК ДОО Скопје, со регистрирано седиште на ул. 852 бр. 62 Гази Баба, Скопје, со регистрирана дејност обновување на посебно издвоени материјали и индиректно преку продажби во Република Северна Македонија од страна на нејзини друштва со седишта надвор од државата.

Скенмед С.А. обезбедува сеопфатни медицински услуги вклучувајќи 24/7 болничка нега, амбулантна специјалистичка нега и примарна здравствена заштита. Скенмед Груп обезбедува медицински услуги на институционални и неинституционални клиенти кои користат јавни (договори со Националната здравствена услуга) и приватни извори на финансирање. Скенмед Груп е дел од Лајф Хеалткеар светска медицинска групација.

Скенмед С.А. не е воопшто присутен во Република Северна Македонија.

Релевантниот пазар на стоки би требало да се дефинира како **пазар за обезбедување на услуги на здравствена заштита**.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 6 дена од денот на објавување на ова известување.

09.12.2020 година
Скопје